



Врз основа на член 20 став 1 алинеја 3 од Законот за рамномерен регионален развој (“Службен весник на РМ” бр .63/07), член 3 од Деловникот за работа на Советот за развој на Југозападниот плански регион, Советот на својата седница одржана на ден 23.12.2011 година го разгледа и донесе следниот:

**ПРЕДЛОГ- ГОДИШЕН АКЦИСКИ ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА
ЈУГОЗАПАДНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН**

Акцискиот план за работа на Центарот за развој на Југозападниот плански регион се базира на основните начела утврдени во стратешките документи на национално, регионално и општинско ниво. Притоа, ангажманите на институцијата произлегуваат и се поврзани со реализацијата на Програмата за развој на Југозападниот плански регион, која во март 2010 година ја усвои Советот за развој на регионот. Во овој базичен документ за развој на регионот определени се приоритетите и мерките, така што низ овој Акциски план, преку проектите, се подигнува степенот на реализација на самата Програма на Југозападниот плански регион.

Битно е да се напомене дека дел од проектите што започнаа да се реализираат во 2011 година, со дел од финални активности, се пренесуваат за следната 2012 година, што е резултат на доцнењето со потпишувањето на Договор со БРР за проектите одобрени за 2011 година. Во овој документ се поместени и регионалните проекти што Центарот за развој на Југозападниот плански регион планира да ги достави до БРР за 2012 година.

Бидејќи ова е акциски план за реализација на Програмата за развој на ЈЗПР, во него се поместени и проекти кои ги имплементираат општините или други субјекти како НВО и слично што се на територијата на ЈЗПР а за кои ЦРЈЗПР има информација.

Исто така во овој документ се ставени и два проекти кои Министерството за локална самоуправа ќе ги имплементира преку Центрите за развој, а се дел од Програмата на Владата на РМ за 2012 година.

Центарот за развој на Југозападниот плански регион, во изминатиот период, достави предлог проекти и до меѓународните донатори, Компонента 2 од ИПА и ГИЗ РЕД Програмата, така што очекуваме, согласно предвидените процедури, да се пристапи кон нивна реализација во 2012 година.

ПРИОРИТЕТ I: Економски раст постигнат со квалитетно ниво на знаење и вештини на човечкиот капитал, развиени мали и средни претпријатија и препознатливи производи поврзани со географското потекло

| Р.бр | Мерка | Проект | Активности | Времетраење | Износ | Партнери |
|-------|--|---|--|-------------|--------------|--|
| I.1.1 | Јакнење на улогата на општините во планирањето и реализацијата на РР | Развој на локални и регионални структури и партнерства за остварување на регионален економски раст | 1.Основање деловен инкубатор и Бизнис центар во рамките на ЦРЈЗПР | 12 месеци | 2.000.000,00 | МЛС, ЦРЈЗПР, ЕЛС, МСП, Совет за развој на ЈЗПР |
| I.1.1 | Јакнење на улогата на општините во планирањето и реализацијата на РР | Развој на локални и регионални структури и партнерства за остварување на регионален економски раст | 1. Саеми на труд (еден на крај од првиот квартал и еден на почеток од последниот квартал на 2012 г.) | 12 месеци | 1.000.000,00 | МЛС, ЦРЈЗПР, ЕЛС, јавен, приватен и НВО сектор |
| I.1.4 | Трансфер на знаења и искуства | Студиски патувања | 1.Посета на регионални агенции во ЕУ 2.Размена на искуства 3.Воспоставување партнерства | 12 месеци | 350.000,00 | Совет за развој на Југозападен плански регион, ЦРЈЗПР, ЕЛС |
| I.2.4 | Промоција на регионот | Промоција на потенцијалите на Југозападниот плански регион, Центарот за развој и претставување на Програмата за развој и активностите | 1.Презентации пред сите заинтересирани субјекти во земјата и странство, пред партнерите и во медиумите | 6 месеци | 800.000,00 | ЦРЈЗПР со сите општини, МЛС, БРР, јавен и приватен сектор |
| I.4.1 | Обуки за подигнување нивото на продуктивност и намалување на трошоците во производство | Бизнис инкубатор и развој на туризмот:Креирање работни места за млади | 1.Креирање бизнис инкубатор 2.Креирање нови бизниси за 25 млади претприемачи 3.Организирање обуки во доменот на туризмот | 18 месеци | 1.725.000,00 | ЦРЈЗПР со ПСМ(МК) и АЦЕР(АЛ) |

ПРИОРИТЕТ II Развиена и современа патна мрежа, одржливо управување со водени потенцијали, развиена образовна и ИКТ инфраструктура

| Р.бр | Мерка | Проект | Активности | Времетраење | Износ | Партнери |
|--------|--|---|--|-------------|--------------|---|
| II.3.3 | Техничка документација за изградба на нови колекторски системи со пречистителни станици | ИПА апликација за реализација на систем за одведување отпадни води во Кичевски микро-регион, во соработка со МЖСПП | 1.Акциски план со МЖСПП и СЕП 2. Подготовка на ИПА апликација | 12 месеци | 200.000,00 | МЖСПП, СЕП, ЦРЈЗПР, ЕЛС, консултантска куќа |
| II.3.2 | Техничка документација за дооформување и комплетирање на постојни колекторски системи | Физибилити студија за одведување на отпадните води од Градиште до Св.наум | 1. Превод на физибилити студијата на англиски јазик 2. Печатење на Студијата 3. Презентација на студијата пред Советот за развој на ЈЗПР | 3 месеци | 150.000,00 | ЦРЈЗПР и општините Охрид, Струга и Дебрца |
| II.3.2 | Техничка документација за дооформување и комплетирање на постојни колекторски системи | Изработка на техничка документација за фекална канализација за Вевчани и струшко | 1. Презентација на изработениот проект пред Советот за развој на ЈЗПР | 1 месец | 20.000,00 | ЦРЈЗПР и општините Вевчани, Струга и Охрид |
| II.3.3 | Реконструкција, модернизација и проширување на системите за пречистување на отпадни води | Изведба на еден крак (приоритетен) за фекална канализација во Вевчани и струшко, согласно изготвениот основен проект | 1. Изведба на крак | 6 месеци | 3.000.000,00 | Општина Струга и Вевчани |
| II.3.2 | Техничка документација за дооформување и комплетирање на постојни колекторски системи | Ревизија на основен проект за регионален колектор за одведување на отпадни води во општина Дебрца и поврзување со постоен колекторски систем Струга-Охрид | 1. Ревизија на основен проект 2. Презентација пред Совет за развој на ЈЗПР | 4 месеци | 200.000,00 | ЦРЈЗПР и општините Дебрца, Струга и Охрид |

ПРИОРИТЕТ II Развиена и современа патна мрежа, одржливо управување со водени потенцијали, развиена образовна и ИКТ инфраструктура

| Р.бр | Мерка | Проект | Активности | Времетраење | Износ | Партнери |
|--------|---|---|--|-------------|--------------|---|
| II.2.4 | Одржување на системи за водоснабдување | Набавка на опрема за детектирање на губиток на водите во регионот | 1. Набавка на уште 2 детектори 2. Предавање на користење на општините 3. Обука за ракување со опремата | 3 месеци | 600.000,00 | Центар за развој и 13-те општини од регионот, Јавни општински претпријатија |
| II.2.4 | Одржување на системи за водоснабдување | Замена на азбестни водоводни цевки во населено место Тајмиште (општина Зајас) | 1. Замена на 1100 м цевковод | 3 месеци | 730.000,00 | Општина Зајас, ЦРЈЗПР, Совет за развој |
| II.1.3 | Изработка на техничка документација за патни правци | Техничка документација за патен правец Центар Жупа - Струга | Изработка на техничка документација Презентација | 6 месеци | 2.000.000,00 | Општина Центар Жупа, ЦРЈЗПР, Совет за развој |
| II.1.3 | Изработка на техничка документација за патни правци | Техничка документација за патен правец Корошишта-Мороишта | Изработка на техничка документација Презентација | 6 месеци | 600.000,00 | Општина Струга, ЦРЈЗПР, Совет за развој |
| II.2.4 | Одржување на системи за водоснабдување | Изградба на систем за водоснабдување | Изградба на систем за водоснабдување за с.Брждани | 6 месеци | | Општина Другово |
| II.2.4 | Одржување на системи за водоснабдување | Изградба на бетонски канал | Изградба на армирано-бетонски канал во с.Србјани | 6 месеци | | Општина Другово |
| II.1.3 | Изработка на техничка документација за патни правци | Изведба на локален пат Р-104 с.Могилец | Изведба (асфалтирање) на локален пат Р104 - с.Могилец во должина од 3410 м | 6 месеци | | Општина Македонски Брод |

ПРИОРИТЕТ III Агро бизнис конципиран на современ концепт на производство на земјоделски производи препознатливи за регионот и одржлив рурален развој базиран на современи знаења и технологии

| Р.бр | Мерка | Проект | Активности | Времетраење | Износ | Партнери |
|---------|--|--|---|-------------|--------------|------------------------|
| III.1.4 | Поттикнување и промоција на производство на органска храна | Брендирање на типични земјоделски и млечни производи во Југозападниот плански регион | Преостанати активности 1. Подготовка на документација и доставување до ресорни министерства 2. Маркетинг стратегија 3. Маркетинг активности | 8 месеци | 1.000.000,00 | ЦРЈЗПР, ЕЛС, МСП, МЗШВ |
| | | | | | | |

ПРИОРИТЕТ IV Атрактивна туристичка дестинација и одржливо искористување на природно и културно богатство

| Р.бр | Мерка | Проект | Активности | Времетраење | Износ | Партнери |
|--------|---|--|--|-------------|------------|------------------------------------|
| IV.1.4 | Организирање манифестации со културни и природни содржини и традиционални вредности | Организирање карвани со фолклорни групи, презентација на традиционална храна, спортски активности и етно претстави | 1. Изработка на каталог за традиционална храна и носии 2. ДВД видео за регионот 3. Презентација на традиционална храна и носии | 4 месеци | 900.000,00 | ЦРЈЗПР со сите 13 општини |
| IV.5.2 | Издавање каталози, проспекти и друг печатен материјал и промоција преку медиуми | ВЕБ промоција на културно и природно богатство | 1. Изработка на ВЕБ портал со виртуелна тура низ регионот 3. Презентација на ВЕБ порталот | 8 месеци | 503.000,00 | ЦРЈЗПР со сите 13 општини, ГИЗ РЕД |

ПРИОРИТЕТ IV Атрактивна туристичка дестинација и одржливо искористување на природно и културно богатство

| Р.бр | Мерка | Проект | Активности | Времетраење | Износ | Партнери |
|---------|---|--|---|-------------|--------------|--|
| IV.2.2 | Сигнализација и обележување на заштитените локалитети и објекти | Мапирање на туристичките и другите значајни локалитети и објекти во Југозападниот плански регион | 1.Изработка на информативни табли 2. Изготвување техничка документација за поставување на инфо таблите 3. Изработка на мапа за регионот | 10 месеци | 3.500.000,00 | ЦРЈЗПР со сите 13 општини |
| IV.5.2 | Издавање каталози, проспекти и друг печатен материјал и промоција преку медиумите | Промотивни активности | 1. Маркетинг и медиумско претставување 2. Ажурирање на ВЕБ портал 3. Електронска книга за регионот | 10 месеци | 580.000,00 | ЦРЈЗПР со сите 13 Општини |
| IV.3.1. | Студија за можностите за развој на селективни видови туризам | Изработка на студија за туристичките потенцијали на регионот | 1. Изработка на студија 2. Превод на англиски 3. Презентација | 10 месеци | 1.200.000,00 | ЦРИПР, Општините, Туристички кластер, Агенција за промоција на туризам, Научно-образовни |
| | | | | | | |

ПРИОРИТЕТ V Еколошки чисто подрачје со заштитени вода, воздух и почва, и одржливо користење на обновливи извори на енергија

| Р.бр | Мерка | Проект | Активности | Времетраење | Износ | Партнери |
|-------|--|--|---|-------------|--------------|---|
| V.6.1 | Унапредување на системот за примарно собирање на отпад | Селектирање на отпад и набавка на садови за општините од Југозападниот плански регион | 1. Набавка и монтажа на 200 контејнери од 240 л 2. Набавка на 10 балирки | 6 месеци | 1.800.000,00 | ЦРЈЗПР со сите 13 општини во рамки на регионот |
| V.4.4 | Мониторинг на примената на стандардите за заштита на квалитетот на воздухот, водата и почвата | Поставување дополнителни модули во мерен пункт Осломеј и изработка на студија со предлог-мерки за заштита од загаденоста на воздухот | 1. Мерења и анализи за воздух, почва и пепел 2. Студија за квалитет на воздухот 3. Презентација | 10 месеци | 2.000.000,00 | ЦРЈЗПР и Општините Осломеј, Зајас и Кичево |
| V.4.1 | Креирање на управувачки активности за примена на стандарди при испуштање на хемиски и др. загадувачи во површинските и подземните води | Изработка на анализи и студија за квалитетот на водата во реката Црн Дрим и Глобочичко и Дебарско езеро | 1. Анализи на квалитетот на водата по извршените мерења 2. Изработка на студија | 8 месеци | 1.200.000,00 | ЦРЈЗПР и општините Охрид, Струга, Дебар и Центар Жупа |
| V.6.4 | Студија за определување и утврдување на локација за регионална депонија | Физибилитити студија за утврдување локации за регионална депонија во Југозападен плански регион (Интегрирано управување со цврст отпад | 1. Изработка на студија 2. Презентација | 8 месеци | 1.000.000,00 | ЦРЈЗПР со сите 13 општини, комунални претпријатија, МЖСПП |
| V.7.4 | Студии за производство на електрична енергија со користење на соларни системи | Физибилитити студија за производство на енергија од соларни системи | 1. Изработка на студија 2. Презентација | 8 месеци | 1.000.000,00 | ЦРЈЗПР со сите 13 општини, Министерство за економија-Сектор енергетика, МЖСПП |

ПРИОРИТЕТ VI Развиена социјална инфраструктура, со мрежа на ефикасни услуги, за достоинствен живот и пристоен стандард на живеење

| Р.бр | Мерка | Проект | Активности | Времетраење | Износ | Партнери |
|--------|---|--|--|-------------|--------------|---|
| VI.5.4 | Поддршка на проекти за економски развој меѓу урбаните и прекуграничните и руралните средини | Жените ги преминуваат границите за промена | 1. Кампања за подигнување на свеста за можностите за вработување на жени 2. Центри за поддршка 3. Обуки за претприемачи 4. Креирање на мрежи на женски НВО-а 5. Промотивни настани-саеми | 12 месеци | 2.000.000,00 | ЛДА-Струга, НВО од ЈЗПР, со НВО од Албанија, ЦРЈЗПР |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |